

Fact Sheet Three: How can you make a difference?

Како вие можете да направите разлика?

Како вие можете да помогнете?

Вие ќе можете да го намалите количеството на отпад со намалување на отпадот кој вие го произувате и со повторна употреба и рециклирање таму каде што е можно.

Следете ги наредниве пет едноставни чекори

1. Купувајте помалку или купувајте на големо

Купувајте само тоа што ви е потребно за да се намали количеството на отпадоци и таму каде што е можно купувајте производи со помалку амбалажа.

2. Рециклирајте предмети во кантата со жолт капак

Ставете ги материјалите за паковање- хартија, картони, стакло и пластични шишиња, конзерви- во кантата со жолт капак.

3. Мудро отстранувајте ги домашните отпадоци кој се опасни како и електронските отпадоци

Чувајте ги сите домашни отпадоци (како што се отрови или хемиски содржини) надвор од вашите канти. Однесете ги до постојаните центри за преработка во Тамала парк или Балката каде ќе можете бесплатно да ги отстраните.

4. Големи и гломазни предмети

Ставете ги ваквите предмети на самиот ваш тротоар кога вашата општина на големо ќе одржи собирање на ѓубре или однесете ги во Тамала Парк или во центарот за рециклирање во Балката. Можно е да се наплаќа.

5. Се друго оди во вашата канта со зелен капак

Секако друго ѓубре кое ќе остане откако вие ќе ги следите првите 4 чекори ќе оди во вашата канта со зелен капак за редовното неделно собирање од страна на вашата општина. Жителите на Стирлинг ги ставаат заедно во иста канта со жолт капак како домашното ѓубре така и предметите кој се за рециклирање.



"Во нашиот дом ние ќе мора мудро да намалиме, повторно да употребиме и да рециклираме како и да отстрануваме"



Намалување на нашето потрошување за да произведуваме помалку ѓубре.



Повторно употребување тоа што сега го имате, како за пример предадетеа старата облека или играчки на некој кој ќе може да ги користи.



Рециклирање паковани материјали како што се шишиња, конзерви и картони кој може да се преработуваат во нови материјали и производи. Ставете ги овие во кантата со жолт капак.

Дали вие сакате да станете негувател на земјата?

Постани негувател на земјата!

Нашата програма за негуватели на земјата е БЕСПЛАТНА и содржината е.



- Историја на ѓубрето;
- Како ние се соочуваме со ѓубрето во вашата маала;
- Како да се намали, повторно употребува и рециклира;
- Турнеја низ Тамала парк како и објектот за заживување на ресурсите во Неерабуп;
- Покажување како повторно се употребуваат органските предмети вклучително и фарми за глисти и загнојување;
- Како одговорно до други да ја пренесите пораката за отпад.

Помогнети ни нас да ја прошириме оваа важна порака! Јаветесе во МРЦ на 08 9306 6348 за да дознаете повеќе за наредниот БЕСПЛАТЕН курс за обука.

Како вие можете да помогнете за рециклирање на домашниот отпад?

Повеќето општини продаваат фарми за глисти како и канти за гној. Вие можете да ги користите вашите отпадоци од храната и градината за самите да си производувате гној за вашата градина.

Прашајтеа вашата општина за повеќе детали.



Телефонски броеви во вашата локална ОПШТИНА

City of Joondalup	9400 4000
City of Perth	9461 3421
City of Stirling	9345 8555
City of Wanneroo	9405 5000
Town of Cambridge	9347 6000
Town of Victoria Park	9311 8111
Town of Vincent	9273 6000
Mindarie Regional Council	9306 6303

Recycling Centres

Bring items for re-use or recycling to one of these two Recycling Centres, free of charge.

Tamala Park

1700 Marmion Ave, Mindarie
Open Tues - Sun
Hours 7am - 4.45pm
Phone 9306 6303

Recycling Centre Balcatta

238 Balcatta Rd, Balcatta
Open 7 Days
Hours 7.30am - 4pm
Phone 9345 8555

(Both closed
Christmas Day, New
Years Day and Good
Friday)

